

**Повик за ангажирање на**

**ОБУЧУВАЧ/И**

**за спроведување обуки за подобрување на вештините за вработување и зајакнување на ромската заедница**

Мисијата и крајната цел на Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ) е да го затвори јазот во образовните достигнувања помеѓу Ромите и останатите. Со таа цел, организацијата поддржува политики и програми кои гарантираат квалитетно образование за Ромите преку овозможување стипендии, грантови и застапување. Целите на РЕФ вклучуваат:

- Проширување на пристапот на децата Роми до квалитетно рано детско образование и нега
- Подобрување на резултатите од основното образование на децата Роми на возраст од 6 до 14 години
- Унапредување на академски перформанси стапки и за завршување на средното образование за ученици Роми
- Поддршка на пристапот до високото образование, подобрување на нивото на дипломирањето, и зајакнување на идентитетот на студентите Роми
- Проширување на можностите за вработување на младите возрасните Роми

Ромскиот Образовен Фонд ги организира своите активности во блиска соработка со граѓанското општество и институционални партнери во 16 држави во Централна и Југо-Источна Европа.

**За Проектот**

Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта во партнерство со Асоцијацијата за Образование и Подобрување на Ромската Заедница ИРХОМ ТОПААНА, Ромски Едукативен и Образовен Центар ТЕРНИПЕ Делчево и Асоцијацијата за Развој на Ромската Заедница СУМНАЛ го спроведуваат проектот „Завршување на училиштето како патека кон вработување“, финансиран од Инструментот за претпристапна помош ИПА (2007-2013) програмата за развој на човечки ресурси, тематски приоритет 2: Вклучување на Ромите на пазарот на трудот (Reference No. EuropeAid/136315/ID/ACT/MK)

Генералната цел на проектот е да се промовираат еднакви можности во вработувањето на жени и мажи Роми преку поддршка на возрасни (Роми) да го завршат циклусот на основно и средно образование и да се подготват/поттикнат за подобар пристап на пазарот на трудот преку обуку и дејствувања во заедницата/активности во заедницата.

За да се постигне генералната цел поставени се следниве конкретни цели: 1. Подобрување на интеграцијата на возрасни Роми на пазарот на трудот преку поддршка на развојот на нивните основни способности, дообразување и обучување со цел да се осигураат дипломи за завршено основно и средно образование како и 2. Поттикнување на жени и мажи Роми да се борат против родова и етничка дискриминација преку основање на групи за делување во заедниците кои ќе промовираат континуирано образование и патеки до вработување.

Првиот циклус на активности предвидени со овој проект се организирање настава за возрасни во дадените локации со цел нивно дообразување и стекнување со дипломи за завршено основно и средно образование.

Возрасните лица кои ќе посетуваат настава ќе посетуваат и обуки за подобрување на нивните знаења, способности и вештини за успешен влез на пазарот на трудот. Обучувач/и ќе биде/ат ангажиран/и за работа со целната група и постигнување на дадената цел.

Паралелно со овие активности, во проектот е предвиено организирање на активности во заедницата за поттикнување и вработување. Ќе се формираат посебни групи за поддршка со посебен фокус на поттикнување на жени со цел изнаоѓање патеки за нивно вработување.

Предвидено е и организирање на состаноци и работилници два пати месечно со цел подобрување на вештините за активно барање работа преку вклучување и на локалните засегнати страни вклучувајќи ги и потенцијалните работодавачи. Фасцилитатор ќе биде ангажиран за работа со заедницата и постигнување на дадената цел.

Со овој повик ќе се изберат еден или повеќе **обучувач/и** кој/и ќе биде/ат ангажиран/и да придонесе/ат во постигнување на целите во делот на подготовка на заедницата преку подобрување на нивните вештини и знаења како тие би биле поуспешни за пристап на пазарот на труд во дадените локации.

### ПОВИК ЗА ОБУЧУВАЧ

#### Опис на работата

Обучувачот/ите ќе ги има/ат следниве обврски:

- Да подготви Опис на сесии со конкретни цели, методологија и методи, активности, програма/агенда, листа на материјали, очекувани резултати и извештај од секој модул. Еден модул може да содржи повеќе сесии. Описот на сесиите се праќаат најмалку една недела пред самата обука;
- Заедно со локалниот тим и проектниот координатор да подготват календар на обуки по локација и област;
- Да испорача обуки на дадената целна група во дадените локации;
- Да подготви извештај од секој модул;

#### Начин на известување

Обучувачот ќе поднесува извештај во најкус можен рок по завршување на секоја обука. Образец за извештајот ќе биде доставен од одговорните лица.

#### Потребни Квалификации

Заинтересираните лица кои сакаат да се пријават на овој повик треба да ги поседуваат следниве квалификации и способности:

- Завршено високо образование;
- Работно искуство како обучувач од најмалку 5 (пет) години во области од неформално образование во Македонија и/или надвор;

- Да има претходно искуство во доставување обуки на теми: Подготовка на успешна биографија, Подготовка за интервју за работа, Мотивационо писмо, Менаџирање на времето, Развој на кариера, Комуникациски вештини и сл.
- Да има одлично познавање на пазарот на трудот во Македонија;
- Да има многу добро познавање на потешкотиите со кои се соочува Ромската заедница во Македонија;
- Да има докажани способности за работа со ранливи групи и користење на различни методологии за подобрување на нивните способности, знаења и разбирање;
- Да има одлични комуникациски вештини и способности да пренесе знаење на индивидуи и групи;
- Да има постојано живеалиште во Македонија;
- Да има напредно познавање на работа со компјутери и користење на социјални мрежи;
- Да биде достапен, односно флексибилен за организирање на обуките според потребите на целната група;

#### Локација

Обуките ќе се организираат со целните групи во Скопје (Топаана), Битола, Прилеп, Винаца и Делчево.

#### Времетраење на ангажманот

Обучувачот ќе биде ангажиран од 15 Јуни 2017 до 15 Декември 2017.

Прецизната временска рамка на активности ќе се утврди заедно со локалниот тим и проектниот координатор. Предвидени се вкупно 12 модули од областите: Подготовка на успешна биографија, Мотивационо Писмо, Подготовка за интервју за работа, Менаџирање на времето, Развој на кариера и Комуникациски Вештини.

Планирано е да се организираат две обуки месечно во една локација.

#### Пријавување

Заинтересираните лица кои сакаат да се пријават на овој повик треба да достават по електронски пат:

1. Кратка Биографија (CV) на Македонски или Англиски Јазик
2. Писмо на Интерес во кој ќе дадете осврт на своите кфалификации поврзани со овој повик, мотивација за аплицирање и како објаснување на поврзаноста на вашите знаења и вештини со целите на овој проект

Пратете ја Вашата пријава на [smustafov@romaeducationfund.org](mailto:smustafov@romaeducationfund.org) најдоцна до Недела, 11 Јуни 2017год. Пријавата ќе се смета комплетна ако ги содржи двата документи кои ќе се испратат навреме. Наслов на емаилот: Application Trainer REF IPA

Пријавите на кандидатите ќе бидат вреднувани од комисија составена од одговорни лица на проектот. Кандидатите кои ќе добијат најмногу поени ќе бидат повикани на интервју. Изборот на обучувач/и ќе биде направен по интервјуата.